

МЕНИЧНА ИЗЈАВА

Халкбанк А.Д. Скопје, по Договор бр. _____ за
_____ од _____ год. (во натамошниот текст: Договор за кредит) одобри
_____ на _____
во износ од:

со зборови: (_____)
со рок на враќање на кредитот до _____ година, со каматна стапка од _____ % годишно и
надомест од _____ % од износот на кредитот, еднократно, согласно условите предвидени
во Договорот за кредит.

При склучувањето на Договорот за кредит, согласно на одредбите на Договорот за
обезбедување на редовна и навремена отплата на обврските по Договорот за кредит, заедно
со износот на неплатената камата и надомест, како и сите трошоци кои произлегуваат од
Договорот за кредит, предаваме на Халкбанк А.Д. Скопје меница, која е потпишана од:

Главен должник: _____
Солидарен должник - Жирант : _____
Солидарен должник - Жирант : _____

Ја овластуваме Халкбанк А.Д. Скопје да ја пополни дадената меница на меничен
износ до висината на достасаните, а неплатени обврски по Договорот за кредит, заедно со
износот на неплатената камата и надомест, како и сите трошоци кои произлегуваат од
Договорот за кредит.

Халкбанк А.Д. Скопје ја овластуваме да ги пополни и сите други составни делови на
меницата, кои сега се неисполнети, а потоа меницата без претходен протест да ја употреби
за наплата на достасаните обврски по Договорот за кредит кои нема да се измират во рокот
предвиден во Договорот.
Меницата достасува за наплата во рок кој ќе го одреди Банката.

Халкбанк А.Д. Скопје е должна да ни ја врати меницата-ите кои нема да ги употреби
за горенаведените намени, по измирувањето на обврските од Договорот за кредит.

Потврдуваме дека ја прочитавме меничната изјава, дека во целост сме запознаени со
нејзините одредби и свесно ја потпишуваме истата знаејќи за сите нејзини последици.

Прилог: _____
(бланко меници)

Потписи на давателите на овластувањето

Главен должник _____
(потпис и печат)

Солидарен должник - Жирант : _____
(потпис и печат)

Солидарен должник - Жирант : _____
(потпис и печат)

Потпишано пред овластен службеник
на Халкбанк

л.к.бр. _____ ЕМБ _____